

20120110314

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2012 година.

Бр. 07- 388/1
23 јануари 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Дел I

Глава 1

Општи одредби

Член 1

Предмет

Со овој закон се уредува начинот на исплата на пензии од задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: втор столб) и пензиски надоместоци од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: трет столб).

Член 2

Поими

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Член на пензиски фонд“ е лице кое има индивидуална сметка во задолжителен пензиски фонд и нема остварено пензија од задолжително капитално финансирано пензиско осигурување или има доброволна индивидуална и/или професионална сметка во доброволен пензиски фонд и нема остварено пензиски надоместок од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување;

2. „Корисник на пензија“ е лице кое остварило пензија од втор столб или пензиски надоместок од трет столб;

3. „Друштво за осигурување“ е друштво за осигурување кое има дозвола од Агенцијата за супервизија на осигурување за вршиеење на работи на осигурување во класата осигурување на ануитети и исплатува ануитети за корисници на пензија;

4. „Пензиско друштво“ е друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и/или друштво за управување со доброволни пензиски фондови и/или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови;

5. „Полиса“ е договор за исплата на ануитет склучен меѓу друштво за осигурување и корисник на пензија;

6. „Ануитет“ е вид на исплата на пензија или пензиски надоместок кој се исплатува месечно од друштво за осигурување на корисникот на пензија или од него определен корисник;

7. „Доживотен ануитет“ е вид на ануитет со кој друштвото за осигурување му гарантира на корисникот на пензија доживотна, месечна исплата на пензија или пензиски надоместок, без разлика на неговата реална долговечност;

8. „Привремен ануитет“ е вид на ануитет со кој друштвото за осигурување му гарантира на корисникот на пензија исплата на пензија или пензиски надоместок за однапред дефиниран број на периоди;

9. „Поединечен ануитет“ е вид на ануитет кој друштвото за осигурување го исплатува само на еден корисник на пензија;

10. „Заеднички ануитет“ е вид на ануитет кој друштвото за осигурување го исплатува на корисникот на пензија, а по неговата смрт на од него определен корисник;

11. „Непосреден ануитет“ е вид на ануитет кој друштвото за осигурување започнува да го исплатува не подоцна од месецот кој следи по месецот во кој премијата е пренесена од страна на пензиското друштво во друштвото за осигурување;

12. „Одложен ануитет“ е вид на ануитет кој друштвото за осигурување започнува да го исплатува во месецот кој следи по месецот во кој завршува периодот на одложување. Периодот на одложување се мери во месеци и започнува во месецот во кој премијата е пренесена од страна на пензиското друштво во друштвото за осигурување;

13. „Ануитет со гарантиран период“ е вид на ануитет кој има однапред дефиниран период на месеци во кои задолжително ќе се исплатува без разлика дали корисникот на пензија е жив. Ако корисникот на пензија почине, друштвото за осигурување го исплатува ануитетот на определениот корисник до крајот на гарантираниот период. Висината на ануитетот кој го прима определениот корисник е еднаква на висината на ануитетот кој го примал корисникот на пензија. Друштвото за осигурување започнува да го исплатува ануитетот не подоцна од месецот кој следи по месецот во кој премијата е пренесена од страна на пензиското друштво во друштвото за осигурување;

14. „Ануитет без гарантиран период“ е вид на ануитет кој нема однапред дефиниран период на месеци во кои се исплатува задолжително и се исплатува додека корисникот на пензија е жив. Друштвото за осигурување започнува да го исплатува ануитетот не подоцна од месецот кој следи по месецот во кој премијата е пренесена од страна на пензиското друштво во друштвото за осигурување;

15. „Фиксен ануитет“ е вид на ануитет кој се исплатува месечно во фиксен износ изразен во денари или во евра со денарска противвредност;

16. „Фиксен ануитет усогласен со трошоци за живот“ е вид на ануитет усогласен со движењето на трошоците за живот и се исплатува месечно во денари или во евра со денарска противвредност;

17. „Фиксен ануитет со учество во добивката“ е вид на ануитет кој друштвото за осигурување го исплатува месечно и кој вклучува минимално гарантирано плаќање и процент од остварената добика на друштвото на осигурување;

18. „Варијабилниот ануитет“ е вид на ануитет кој друштвото за осигурување го исплатува месечно со променлива висина на ануитетот во зависност од пазарната вредност на средствата на инвестицискиот фонд. Ануитетот се изразува во единици или удели на инвестициски фонд, а висината на пензијата се определува како резултат од бројот на единици (удели) и пазарната вредност на единицата (уделот);

19. „Програмирани повлекувања“ е вид на исплата на пензија или пензиски надоместок кои месечно ги исплатува пензиското друштво до крајот на животот. или додека има средства на сметката на членот на пензискиот фонд. Висината на програмираните повлекувања прв пат се пресметува во моментот на остварувањето на пензијата или пензискиот надоместок и повторно се пресметува на секои 12 месеци од пензиското друштво. Исплатата на програмираните повлекувања се прекинува со искористувањето на средствата на индивидуалната, доброволната индивидуална или професионалната сметка на корисникот на пензија. Доколку корисникот на пензија почине, преостаните средства се наследуваат согласно со закон;

20. „Привремени програмирани повлекувања во комбинација со одложен доживотен ануитет“ е вид на исплата на пензија или пензиски надоместок кој започнува со исплата на програмирани повлекувања во тек на однапред определен број години и продолжува со одложен доживотен ануитет. Периодот на одложување на исплата на средствата за ануитет е еднаков на периодот на исплата на привремените програмирани повлекувања и се изразува како цел број на години или број делив со 12 месеци. Изборот на привремени програмирани повлекувања и одложен ануитет се прави во исто време;

21. „Еднократна исплата“ е еднократно повлекување на сите средства од доброволна индивидуална или професионална сметка на член на пензиски фонд и

22. „Повеќекратна исплата“ е повлекување на средствата од доброволна индивидуална или професионална сметка на член на пензиски фонд на неколку еднакви или различни рати во еднакви или различни периоди, се додека средствата на сметката не се потрошат. Со последната рата се исплатуваат сите средства од сметката. При определувањето на износите, бројот и периодите на исплатите не се користат таблици на смртност.

Дел II

Пензии од задолжително капитално финансирано пензиско осигурување

Глава 2

Исплати на пензии од втор столб

Член 3

Видови на исплати на пензии од втор столб

(1) Друштвата за осигурување и пензиските друштва пензијата од втор столб ја исплатуваат само со користење на еден од следниве видови исплати, по избор на членот на пензиски фонд:

а) доживотен непосреден ануитет;

б) програмирани повлекувања и
в) привремени програмирани повлекувања во комбинација со доживотен одложен ануитет.

(2) Ануитетот од ставот (1) точки а) и в) на овој член може да биде фиксен усогласен со трошоците за живот или со учество во добивката. Во зависност од периодот на исплата ануитетот може да биде гарантиран или негарантиран.

Член 4

Промена на видот на исплата на пензијата

(1) Полисата за ануитет е нераскинлив договор. Друштво за осигурување не смее да ја раскине полисата за ануитет, ниту во случај на согласност од корисникот на пензија.

(2) Корисникот на пензија може да ги замени доживотните програмирани повлекувања обезбедени од едно пензиско друштво со користење на преостанатите расположливи средства од индивидуалната сметка за купување доживотни програмирани повлекувања од друго пензиско друштво, купување доживотен ануитет од друштво за осигурување или со купување на привремени програмирани повлекувања комбинирани со доживотен одложен ануитет.

(3) Доколку корисникот на пензија одбрал привремени програмирани повлекувања во комбинација со доживотен одложен ануитет може во секој момент да ги замени привремените програмирани повлекувања обезбедени од едно пензиско друштво со користење на преостанатите расположливи средства од индивидуалната сметка за купување на привремени програмирани повлекувања од друго пензиско друштво за преостанатиот период. Полисата за одложениот ануитет не може да се раскине.

(4) Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: МАПАС) го пропишува начинот на промена на програмирани повлекувања и промената во друг вид на исплата на пензијата.

Глава 3

Правила за ануитети

Член 5

Гарантиран ануитет

(1) Доколку ануитетот е гарантиран, корисникот на пензија во полисата за ануитет определува корисник кој во случај на негова смрт ќе го користи ануитетот до крајот на гарантираниот период.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, корисникот на пензија во полисата за ануитет може да определи повеќе корисници и редослед на користење во случај на смрт, кои ќе го користат ануитетот до крајот на гарантираниот период.

(3) Гарантираниот период за ануитет е со времетраење од најмногу 240 месеци.

Член 6

Фиксен ануитет усогласен со трошоците за живот

(1) Друштвото за осигурување е должно да врши периодично усогласување на висината на пензијата преку фиксен ануитет усогласен со трошоците за живот на еден од следниве два начина:

а) според порастот на индексот на трошоците за живот во претходното полугодие во однос на полугодие кое му претходи во Република Македонија, на 1 јануари и 1 јули секоја година или

б) фиксно номинално усогласување, најмалку на 1 јануари и на 1 јули секоја година. Процентот на усогласување се определува на датумот на купување на полисата за ануитет и е непроменлив во текот на траењето на полисата. На крајот на секоја година, Агенцијата за супервизија на осигурување (во натамошниот текст: АСО) по претходна согласност на МАПАС, го определува минималниот процент на номинално усогласување за фиксните ануитети кои ќе се продаваат во текот на наредната календарска година. Минималниот процент на номинално усогласување се применува за сите полиси за овој вид на ануитети кои ќе се продаваат во текот на наредната година, на годишно ниво не може да биде помал од 1% ниту поголем од 3%. Друштвата за осигурување можат да понудат повисок процент на номинално усогласување, но не можат да понудат процент кој е понизок од минималниот процент определен од АСО за секоја календарска година.

(2) АСО по претходна согласност на МАПАС го пропишува начинот на усогласувањето со трошоците за живот за пензиите од втор столб кои се исплатуваат преку ануитети на крајот на секоја година. Минималниот процент на номинално усогласување за полисите со фиксно номинално усогласување кои ќе се продаваат во наредната календарска година, се објавуваат на веб страницата на АСО.

Член 7

Субјекти преку кои може да се продаваат ануитети

(1) Полисите за ануитети за втор столб ги продаваат друштвата за осигурување. Друштвата за осигурување полисите за ануитети ги продаваат преку застапник во осигурувањето, друштво за застапување во осигурување и осигурително брокерско друштво кое е основано и работи согласно со Законот за супервизија на осигурување.

(2) Друштвото за осигурување, застапник во осигурувањето, друштво за застапување во осигурување и осигурително брокерско друштво при продажба на ануитети не смее да нуди попусти, поврати на парични средства или други поволности на член на пензиски фонд.

Член 8

Провизија за продажба на ануитети

(1) Субјектите од членот 7 од овој закон за продажба на ануитети ги наплатува своите услуги во вид на плата или провизија и не смее да ги наплатуваат од корисникот на пензија или член на пензиски фонд.

(2) Највисокиот износ на провизија за продажба на ануитет за втор столб кој може да се наплати од друштво за осигурување изнесува 2,5% од премијата.

Член 9

Определување износ на ануитети

(1) Друштвото за осигурување го определува износот на ануитетите, одлучува за таблиците на смртност, за претпоставките за каматна стапка, за трошоците за управување и други претпоставки кои се користат при определување на висината на понудената пензија.

(2) При определувањето на износот на одложен ануитет во комбинација со привремени програмирани повлекувања, друштвото за осигурување е должно да го определи износот на начин што дел од акумулираните средства на индивидуалната сметка на членот на пензискиот фонд ќе биде пренесен во друштвото за осигурување, а другиот дел останува во пензискиот фонд за да се финансира исплатата на привремените програмирани

повлекувања. При определување на делот кој ќе се користи за одложен ануитет друштвото за осигурување го зема предвид релативниот сооднос меѓу пензијата преку привремените програмирани повлекувања и пензијата преку одложениот ануитет, како и времетраењето на периодот на одложување, дефиниран од корисникот на пензија. Во понудата на износот за ануитет, покрај висината на пензијата преку привремените програмирани повлекувања и висината на пензијата преку одложен ануитет, друштвото за осигурување го наведува износот на акумулираните средства на индивидуалната сметка на членот кој останува во пензискиот фонд и износот кој се пренесува во друштвото за осигурување. Апсолутните износи на така определената пензија преку привремените програмирани повлекувања и пензија преку одложен ануитет треба да одговараат на релативниот сооднос на пензијата преку привремените програмирани повлекувања и пензијата преку одложен ануитет.

Член 10

Надоместоци при исплата на ануитети

Друштвото за осигурување не смее да наплатува надоместоци при исплатата на ануитети од втор столб, освен трансакциски трошоци.

Член 11

Определување на висината на пензија преку фиксен ануитет со учество во добивката

(1) Друштвото за осигурување е должно при пресметка на висината на пензија преку фиксен ануитет со учество во добивката да користи симулации и проекции со дозволени параметри и претпоставки.

(2) АСО по претходна согласност на МАПАС ги пропишува дозволените параметри во врска со процентот на учеството во добивката и приносот кои друштвата за осигурување и нивните посредници можат да ги користат во материјалите за маркетинг, симулациите и проекциите за висината на пензијата која во иднина ќе се исплатува преку фиксен ануитет со учество во добивката.

(3) АСО по претходна согласност на МАПАС ги пропишува претпоставките кои треба да се користат и да се наведат од страна на друштвата за осигурување, особено претпоставките во врска со приносот на инвестираните средства користени во неколку „сценарија“ и тоа: „базично“, „оптимистичко“ и „песимистичко“. Приносот за „базичното сценарио“ се определува врз основа на перформансите на портфолио од средства со сличен состав на портфолиото кое се нуди согласно со полисата за фиксен ануитет со учество во добивката остварени најмалку во текот на десет последни години. Во симулациите и проекциите покрај просечниот принос треба да се наведе и варијабилноста на приносот и последиците од таквата варијабилност на висината на пензијата со тоа што во „оптимистичкото“ сценарио ќе се користи претпоставка за принос повисок од приносот користен во „базичното“ сценарио, а во „песимистичкото“ сценарио ќе се користи претпоставка за принос понизок од приносот користен во „базичното“ сценарио.

(4) Друштвото за осигурување е должно при пресметка на фиксен ануитет со учество во добивката во пензиските симулации и проекции да вклучи трошоци за работењето на друштвото за осигурување и да ги наведе во полисата. Висината на пензија која му се нуди на корисникот на пензија се прикажува во нето износ претходно намален за трошоците.

Член 12

Промена на износот на пензискиот ануитет поради промена на износот на средствата на индивидуалната сметка

(1) Доколку износот на средствата од индивидуалната сметка кои се пренесуваат од пензиското друштво во друштвото за осигурување избрано од членот се разликува од износот на пензискиот ануитет за кој друштвата за осигурување претходно доставиле понуди, друштвото за осигурување избрано од членот е должно пропорционално да го усогласи износот на ануитетот кој ќе се исплатува од наведената понуда. Доколку износот кој се пренесува е поголем од износот наведен во понудата, ануитетот пропорционално се зголемува, а доколку пренесениот износ е помал од износот наведен во понудата, ануитетот пропорционално се намалува.

(2) Друштвото за осигурување води евиденција за податоците користени за пропорционалното усогласување, на начин пропишан од АСО.

Член 13

Посебни права за корисниците на пензија од втор столб во случај на стечај или ликвидација на друштво за осигурување

(1) Одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето кои се однесуваат на стечај и ликвидација на друштво за осигурување соодветно се применуваат и во случај на стечај или ликвидација на друштво за осигурување кое обезбедува пензија од втор столб.

(2) Побарувањата на корисниците на пензија од втор столб и од нив определени лица имаат право на првенство на намирување во однос на останатите доверители на друштвото за осигурување.

Глава 4

Правила во врска со програмираните повлекувања

Член 14

Видови на програмирани повлекувања

(1) Пензиското друштво може да ги нуди следниве видови на програмирани повлекувања:

- а) доживотни програмирани повлекувања кои можат да бидат самостоен производ и
- б) привремени програмирани повлекувања кои можат да бидат само во комбинација со доживотен одложен ануитет од друштво за осигурување.

(2) Пензиското друштво го исплатува вкупниот износ кој преостанува на индивидуалната сметка по смртта на корисник на пензија со програмирани повлекувања, како наследство, согласно со закон.

(3) Доколку на крајот на привремениот период за исплата на програмираното повлекување, на индивидуалната сметка на корисникот на пензија сѐ уште има средства, тие се исплатуваат на корисникот на пензија како последна исплата од привремените програмирани повлекувања. Доколку средствата на индивидуалната сметка на корисникот на пензија се потрошат пред истекот на периодот на повлекување, прекинува исплатата на привремени програмирани повлекувања.

Член 15

Друштва за исплата на програмирани повлекувања

(1) Пензиски друштва основани согласно со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување можат да нудат програмирани повлекувања.

(2) Пензиското друштво е должно да определи лице за пресметка и исплата на пензии преку програмирани повлекувања. Пресметка на пензиите преку програмирани повлекувања може да врши лице кое има дозвола како овластен актуар.

(3) На лицето од ставот (2) на овој член одобрение дава МАПАС.

Член 16

Пресметка и повторна пресметка на пензии преку програмирани повлекувања

(1) Висината на исплатата на доживотните програмирани повлекувања прв пат се пресметува на денот на остварување на правото на пензија од втор столб, а потоа повторно се пресметува на секои 12 месеци од пензиското друштво.

(2) При првата пресметка на програмираните повлекувања пензиското друштво е должно да ги користи следниве параметри: вкупниот износ на средствата на индивидуалната сметка, ануитетен фактор за поединечна пензија, возраст на корисникот на пензија и пазарната стапка на принос.

(3) При повторната пресметка на програмираните повлекувања пензиското друштво е должно да ги користи следниве параметри: новиот износ на средствата на индивидуалната сметка, новиот ануитетен фактор за поединечна пензија, новата возраст на корисникот на пензија и новите услови за пазарна стапка на принос.

(4) Пензиското друштво е должно да користи формула за пресметка на месечната пензија преку доживотно програмирани повлекувања за месецот t , која се исплатува во текот на следните 12 месеци и се заснова на делење на вкупниот износ на средства на индивидуалната сметка на корисникот на пензија со фактор кој го претставува потребниот капитал за единица пензија и овој износ се дели со 12, на следниов начин:

$$\text{Пензија}_t = (\text{Вкупен_износ}_t / \text{Единица}_t) / 12$$

каде што:

Вкупен_износ_t = вкупен износ на средства на индивидуалната сметка на корисникот на пензија во месецот t

Единица_t = потребен капитал за единица пензија во месецот t

Пензија_t = месечна пензија која се исплатува од месецот t до месецот $t + 11$

(5) Формулата која ја користи пензиското друштво за пресметка на потребниот капитал за единица пензија, преку доживотно програмирани повлекувања (Единица_t) е еднаква на актуарскиот ануитетен фактор за обичен ануитет:

$$a_x = \sum_{t=1}^{w-x-1} {}_tE_x = \sum_{t=1}^{w-x-1} \frac{D_{x+t}}{D_x} = \frac{1 - D_{x+w-x}}{D_x} = \frac{1 - D_w}{D_x}$$

(6)

(7)

12 , t ,

12

:

$$\text{Пензија}_t = (\text{Нето_износ}_t / \text{Единица}_t) \cdot 12 /$$

$$\text{Нето_износ}_t =$$

$$\text{Единица}_t =$$

$$\text{Пензија}_t =$$

(8)

$$, \quad (\text{Единица}_t)$$

$$n, \quad n$$

:

$$a_{x:n} = \frac{N_{x+1} - N_{x+n+1}}{D_x}$$

:

$$N_x = \sum_{i=1}^x D_{x+i}$$

(9)

(10)

(9)

12

17

Надоместоци кои се наплатуваат за програмирани повлекувања

(1)

$$98 \quad (1) \quad)$$

(2)

18

Инвестирање на средствата кои се чуваат за програмирани повлекувања

19

Гаранции

,

,

.

Глава 5

Комбинација на привремени програмирани повлекувања и доживотен одложен ануитет

20

Комбинација на привремени програмирани повлекувања и доживотен одложен ануитет и поделба на средства

(1)

(2)

,

12

(3)

1,5/1

0,65/1

(4)

(5)

,

(6)

,

,

.

Глава 6

Заеднички одредби за анутети и програмирани повлекувања

21

Поединечни пензии

(1)

(2)

(1)

22

Таблици на смртност и каматни стапки за пензии од втор столб

(1)

)

)

(2)

(3)

(4)

(5)

)

)

(6)

(7)

Глава 7
Центар за електронски систем за котација

23
**Формирање на Центар за електронски систем
за котација**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

24

Работи на Центарот за котација

)

)

;

)

)

;

)

;

)

)

)

25

Финансирање на Центарот за котирања

- (1) 23 (1) .
- (2) .
- (3) 31 .

26

Деловни книги и извештаи на Центарот за котирања

- (1) ,
- (2) 31 .

27

Договор за основање на Центарот за котирања

-) ; :
-) ; ;
-) ; ;
-) ; ; ;
-) ; ; ;
-) ; ; ; ;
-) ; ; ; ; ;
-) ; ; ; ; ; ;

8

Начин и постапка на остварување право на старосна пензија од втор столб

28

Започнување на постапка за остварување право на старосна пензија

- (1) (
- (2) :).
- (3) ,
- (2) .

29

Задолжително учество на членови на пензиски фонд

(1)

(2)

(3)

(2)

:

(4)

30

**Котации за пензии од страна на друштвата
за осигурување и пензиските друштва**

(1)

(2)

(3)

20

20

20

(4)

20

12

:

,

(5)

20

(6)

20 ,

(7)

,

(8)

31

Доброволни котации од страна на друштвата за осигурување

(1)

,

,

30

30 ,

(2)

32

Договарање меѓу член на пензиски фонд и друштва осигурување и пензиски друштва за видот на исплата на пензијата

(1)

,

,

/

29

(3)

(2)

30

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

/

33

**Право на повторување на процесот на котација
на член на пензиски фонд**

(1)

(2)

35

(3)

34

Остварување право на пензија само од втор столб

(1)

(2)

65

)

)

40%

35

Одложување на остварувањето пензија од втор столб

(1)

(2)

(3)

(2)

(4)

(5)

(2)

(4)

Глава 9
Пренос на средства и евиденција која ја водат
пензиските друштва

36

Пренос на средства од пензиско друштво во друштво за осигурување и/или пензиско друштво

(1)

32

/

/

(2)

(3)

/

/

37

Евиденција која ја водат пензиските друштва

(1)

50

(2)

(1)

Глава 10
Размена на податоци за примена на најнизок износ на пензија

38

Размена на податоци за член на пензиски фонд кој остварил вид на исплата на пензија од втор столб

(1)

, , .
, , , , .

(2)

(1)

(3)

39

Податоци кои пензиското друштво ги доставува до друштвото за осигурување и пензиско друштво

(1)

28 (2)

(2)

(1)

Глава 11
Примена на правото на најнизок износ на пензија

40

Обврски на друштвата за осигурување и пензиските друштва за примена на правото на најнизок износ на пензија

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

41

Обврски на Фондот на ПИОМ во врска со разлика до најнизок износ на пензија

(1)

40 (2)

(2)

(3)

Глава 12

Правила при исплата на разлика до најнизок износ на пензија

42

**Исплата на разлика до најнизок износ на пензија кога пензијата од втор столб се
исплаќа како програмирано повлекување**

(1)

(2)

43

**Исплата на разлика до најнизок износ на пензија кога пензијата од втор столб се
исплаќа како пензиски ануитет**

(1)

(2)

44

Исклучок од примената на правото на најнизок износ на пензија кога остварувањето на пензија од втор столб е одложено

Глава 13

Избор на вид на пензија од втор столб од лице кое остварило право на инвалидска или семејна пензија

45

Задржување на средствата од втор столб

(1)

(2)

(3)

1)

2)

)

1)

2)

(4)

)

)

(5)

(6)

(7)

(8)

46

Определување и исплата на пензијата од втор столб

(1)

)

)

)

(2)

(3)

47

Формули за пресметка на инвалидска или семејна пензија од втор столб

45 46

16

Глава 14

Исплата на пензии од втор столб

48

Парична единица за исплата на пензиите од втор столб

(1)

(2)

(3)

“

“

“

“

“

/

“

”

49

Датуми и начин на исплата на пензиите од втор столб

(1)

25

(2)

25

50

Оданочување на пензиите од втор столб

51

Забрана за оптоварување на пензиите од втор столб

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

Глава 16
Правила за ануитети

54

Видови на ануитет

(1)

240

(2)

(1)

(3)

(4)

100%

100%

(5)

55

Субјекти преку кои може да се продаваат ануитети

(1)

(2)

Глава 17
Правила во врска со програмирани повлекувања

60

Видови на програмирани повлекувања

(1) :
)
)
(2) 16

(3)

61

Надоместоци кои се наплатуваат за програмирани повлекувања

(1) , 117 (1))
(2)

62

**Инвестирање на средствата кои се чуваат
за програмирани повлекувања**

Глава 18

Заеднички одредби за анuitети и програмирани повлекувања

63

Таблицы на смртност и каматни стапки за пензиски надоместоци

(1)

:

)

)

(2)

(3)

(4)

(5)

)

)

(6)

(7)

Глава 19
Правила кои се однесуваат на еднократните
и повеќекратните исплати

64

Друштва кои обезбедуваат еднократни
и повеќекратни исплати

65

Инвестирање на средствата кои се чуваат
за еднократна или повеќекратни исплати

66

Надоместоци кои се наплатуваат од еднократните и повеќекратните исплати

117 (1))

Глава 20

Стекнување право на пензиски надоместок

67

Постапка за стекнување право на пензиски надоместок

(1)

(2)

(1)

70

(3)

(4)

(5)

(6)

(3)

(7)

(6)

(8)

68

Доброволна котација за анuitети

(1)

30

(2)

69

**Задолжителна котација за програмирани
повлекувања**

30

70

**Котација за анuitети и програмирани
повлекувања**

71

Договарања на пензиските надоместоци

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

72

Право на повторување на процесот на котација

73

Задолжително стекнување право на пензиски надоместок

(1)

70

(2)

70

(1)

(3)

71

(4)

(5)

74

Пренос на средствата

(1)

71

(2)

(3)

75

Промена на висината на пензиски надоместок заради промена на износот на доброволна индивидуална и/или професионална сметка

76

**Евиденција која ја водат пензиските друштва
за остварување на пензиски надоместок**

(1)

/

:

;

;

;

;

,

;

;

(2)

(1)

o

.

/

Глава 21

Исплата на пензиски надоместоци

77

**Парична единица за исплата на пензиските
надоместоци**

(1)

(2)

(3)

“

“

”

“

/

“

”

“

“

78

**Датуми и начин на исплата на пензиски
надоместоци**

(1)

,

25

,

(2)

25

(3)

79

Оданочување на пензиските надоместоци

Дел IV

Глава 22

Казнени и прекршочни одредби

80

Кривично дело

81

**Порамнување и Комисија за одлучување
по прекршок**

(1)

82, 83, 84 88

(2)

85, 86 87

(3)

(4)

(1)

2.000 4.000

82

, :

1) 9
 (2) ;
 2) 12
 (1) ;
 3) 22 (4)
 4) 63 (4)
 (2) 500 700 (1)
 (1) 10.000 20.000 83
 1) , : 4 (1) ;
 2) 6 (1) ;
 3) 7 (2) ;
 4) 10 ;
 5) 11 (1) (4) ;
 6) 30 (1) ;
 7) 36 (3)
 ;
 8) 38 (1) ;
 9) 39 (2)
 ;
 10) 40 (1) ;
 11) 49 (2) ;
 12) 50 79 ;
 13) 53 (1) ;
 14) 55 (2) ;
 15) 57 ;
 16) 74 (3)
 ;
 17) 75
 18) 78 (2) .
 (2) 1.000 2.000 (1)
 .
 (1) 30.000 40.000 84
 1) , :
 3 52 ;

| | | | | | | | |
|-----|--------|---------|--|----|-----|-------|--------|
| 2) | | | | 22 | (2) | | ; |
| 3) | | | | 22 | (6) | | ; |
| 4) | | | | 63 | (2) | | |
| 5) | | | | 63 | (6) | | . |
| (2) | 3.000 | 4.000 | | | | | (1) |
| . | | | | 85 | | | |
| (1) | 2.000 | 4.000 | | | | | |
| | , | : | | | | | |
| 1) | 22 | (4) | | | | | |
| 2) | | | | | | 37 | (1) ; |
| 3) | | | | | | | |
| | 63 | (4) | | | | | |
| 4) | | | | | | 76 | (1) . |
| (2) | 500 | 700 | | | | | (1) . |
| | | | | | | | |
| | | | | 86 | | | |
| (1) | 10.000 | 20.000 | | | | | |
| | , | : | | | | | |
| 1) | | | | | | | 15 |
| (2) | ; | | | | | | |
| 2) | 16 | (2) (4) | | | | | ; |
| 3) | | | | | | | |
| | 16 | (3) (4) | | | | | ; |
| 4) | | | | 17 | (1) | | ; |
| 5) | | | | | | 20 | (5) |
| ; | | | | | | | |
| 6) | | | | 29 | (3) | | ; |
| 7) | | | | 30 | (1) | | ; |
| 8) | | | | 32 | (1) | | ; |
| 9) | | | | | | 36 | (1) |
| ; | | | | | | | |
| 10) | | | | | | 36 | (2) ; |
| 11) | | | | | | 38 | (1) ; |
| 12) | | | | | | | 39 (2) |
| ; | | | | | | | |
| 13) | | | | 40 | (1) | | ; |
| 14) | | | | | | | 42 |
| (1) | ; | | | | | | |
| 15) | | | | | | 49 | (1) |
| ; | | | | | | | |
| 16) | | | | | | | |
| | | | | | | 50 79 | ; |
| 17) | | | | 67 | (7) | | ; |
| 18) | | | | 69 | | | ; |
| 19) | | | | 71 | (2) | | ; |

(2) 1.000 2.000

(1)

(3)

(1)

Дел V

Глава 22

Преодни и завршни одредби

90

91

(1)

(2)

92

93

“,

1 2014

”